

Предмет	Патолошка физиологија	
Студиска програма	Доктор по дентална медицина	
Код	2107	
Студиска година	II (втора)	
Семестар	IV (четврти)	
Вкупно часови	60	
Кредити	5	
Вид на предмет	Задолжителен, базичен биомедицински	
Предуслови	Освоени кредити од Физиологија I, потпис од Физиологија II	
Изведува	Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Медицински факултет, Катедра по патолошка физиологија	
Одговорен наставник	Проф.д-р Даниела Поп Горчева	
Адреса	Катедра по патолошка физиологија, Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина, Медицински факултет, Скопје, 17 Дивизија 50, Скопје, 023112831, dpropmed@gmail.com	
Клучни зборови	Стоматолошки факултет, прв циклус на студии, задолжителен предмет, патолошка физиологија	
Наставна содржина	Теоретска настава:	часови
	Методска единица	
	Општа патофизиологија:	
	Предмет, методи и значење на патофизиологија.Болест, периоди на болеста, терминални состојби, смрт.Општа етиологија и патогенеза.	1
	Патогени фактори на надворешната средина: патофизиологија на шокот.	1
	Дејство на термичкиот фактор	1
	Дејство на електрична струја.Психички фактор.	1
	Хемиски фактор	1
	Дејство на зраците, ултразвукот. Ласер	2
	Општа реактивност и отпорност	1
	Имунитет	3
	Нарушувања на локалната циркулација	2
	Хипоксија	1
	Грозница	1
	Нарушувања на енергетскиот метаболизам	1
	Нарушувања на јагленохидратен метаболизам	1
	Нарушувања на протеинскиот метаболизам	1
	Нарушувања на метаболизам на мастите	1
	Нарушувања на метаболизмот на водата и електролитите	1
	Нарушувања на метаболизмот на витамини	1
	Специјална патофизиологија:	
	Нарушувања на хематопоезниот систем	4
	Нарушувања на кардиоваскуларниот систем	3
	Нарушувања на респираторниот систем	3
	Нарушувања на уринарниот систем	3
	Нарушувања на гастроинтестиналниот систем	2
	Нарушувања на хепатобилијарниот систем	1
	Нарушувања на ендокриниот систем	5

	<table border="1"> <tr><td>Нарушувања на ацидобазната рамнотежа</td><td>1</td></tr> <tr><td>Практична настава</td><td></td></tr> <tr><td>Воведна вежба-наркоза, експеримент.</td><td>1</td></tr> <tr><td>Радиометрија</td><td>1</td></tr> <tr><td>Хипотермија</td><td>1</td></tr> <tr><td>Експериментална вежба</td><td>1</td></tr> <tr><td>Клиренс на радиотрасер од поткожно ткиво</td><td>1</td></tr> <tr><td>Кожни и медикаментозни реакции</td><td>1</td></tr> <tr><td>Семинар Болка. Исхемична болка</td><td>1</td></tr> <tr><td>Хемостаза</td><td>3</td></tr> <tr><td>Ресорционо време по McClure Aldrich. Хиперосмоларна дехидратација.</td><td>1</td></tr> <tr><td>Фиксација на радиојод во тироидата</td><td>1</td></tr> <tr><td>Хипервентилацијски тест</td><td>1</td></tr> <tr><td>Вентилацијски тестови</td><td>1</td></tr> </table>	Нарушувања на ацидобазната рамнотежа	1	Практична настава		Воведна вежба-наркоза, експеримент.	1	Радиометрија	1	Хипотермија	1	Експериментална вежба	1	Клиренс на радиотрасер од поткожно ткиво	1	Кожни и медикаментозни реакции	1	Семинар Болка. Исхемична болка	1	Хемостаза	3	Ресорционо време по McClure Aldrich. Хиперосмоларна дехидратација.	1	Фиксација на радиојод во тироидата	1	Хипервентилацијски тест	1	Вентилацијски тестови	1													
Нарушувања на ацидобазната рамнотежа	1																																									
Практична настава																																										
Воведна вежба-наркоза, експеримент.	1																																									
Радиометрија	1																																									
Хипотермија	1																																									
Експериментална вежба	1																																									
Клиренс на радиотрасер од поткожно ткиво	1																																									
Кожни и медикаментозни реакции	1																																									
Семинар Болка. Исхемична болка	1																																									
Хемостаза	3																																									
Ресорционо време по McClure Aldrich. Хиперосмоларна дехидратација.	1																																									
Фиксација на радиојод во тироидата	1																																									
Хипервентилацијски тест	1																																									
Вентилацијски тестови	1																																									
Организација	Теоретска настава - 45 часа, практична настава – 15 часа																																									
Методи на учење	Теоретска настава (класичен и интерактивен тип), Практична настава (семинарски тип, самостојна работа и учење)																																									
Излезнот од учењето	<p>Основно познавање на предметот и методите на патофизиологија (изучување на етиологијата и патогенезата на болести на експериментални модели и со клинички методи).</p> <p>Пошироко познавање на општите механизми на компензација и декомпензација при патогеното дејство на факторите на надворешната средина.</p> <p>Пошироко познавање на факторите на општата реактивност и отпорност на човекот, нивната релација со надворешната средина и нивните нарушувања.</p> <p>Детално познавање на механизмите на метаболните пореметувања.</p> <p>Детално познавање на механизмите на иницијација, текот и исходот на нарушувања на кардиоваскуларниот, респираторниот, уринарниот гастро-интестиналниот, хепатобилијарниот и ендокриниот систем.</p>																																									
Оценка на активноста на студентот	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">активности</th> <th colspan="2">Кредитни бодови</th> </tr> <tr> <th>минимум</th> <th>максимум</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Редовност на теоретска настава</td><td>3</td><td>5</td></tr> <tr><td>Активност на теоретска настава</td><td>6</td><td>10</td></tr> <tr><td>Редовност на практична настава</td><td>3</td><td>5</td></tr> <tr><td>Активност на практична настава</td><td>9</td><td>15</td></tr> <tr><td>Континуирана проверка (2 колоквиума)</td><td>30</td><td>50</td></tr> <tr><td>Завршен испит</td><td>9</td><td>15</td></tr> <tr><td>вкупно</td><td>60</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Освоени кредитни бодови</th> <th>оценка</th> <th>ECTS оценка</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>< 60</td><td>5</td><td>F</td></tr> <tr><td>60-67</td><td>6</td><td>E</td></tr> <tr><td>68-75</td><td>7</td><td>D</td></tr> <tr><td>76-84</td><td>8</td><td>C</td></tr> </tbody> </table>	активности	Кредитни бодови		минимум	максимум	Редовност на теоретска настава	3	5	Активност на теоретска настава	6	10	Редовност на практична настава	3	5	Активност на практична настава	9	15	Континуирана проверка (2 колоквиума)	30	50	Завршен испит	9	15	вкупно	60	100	Освоени кредитни бодови	оценка	ECTS оценка	< 60	5	F	60-67	6	E	68-75	7	D	76-84	8	C
	активности		Кредитни бодови																																							
		минимум	максимум																																							
	Редовност на теоретска настава	3	5																																							
	Активност на теоретска настава	6	10																																							
	Редовност на практична настава	3	5																																							
	Активност на практична настава	9	15																																							
	Континуирана проверка (2 колоквиума)	30	50																																							
	Завршен испит	9	15																																							
	вкупно	60	100																																							
Освоени кредитни бодови	оценка	ECTS оценка																																								
< 60	5	F																																								
60-67	6	E																																								
68-75	7	D																																								
76-84	8	C																																								

	85-93	9	B
	94-100	10	A
Општото време на предавање / часови			
		Предавања	45
		Подготовка за предавање	35
		Консултации	10
		Вежби	15
		Подготовка за вежби	10
		Вкупно	115
		Оценување	35
		Се вкупно	150
		кредити	5
Проверка на знаењето		Два колоквиуми- по општа патофизиологија и по специјална патофизиологија. Завршен испит по практичната настава.	
Учебни помагала		Каранфилски и сор. Општа патолошка физиологија за студенти по стоматологија, Студентски збор, 1987 Корубин и сор. Специјална патолошка физиологија за студенти по стоматологија, Студентски збор, 1987 Практикум по општа и специјална патофизиологија за студентите по стоматологија, БороГрафика, 2007 Учебник по патолошка физиологија за студентите по стоматологија (во подготвка)	
Јазик на кој се изведува наставата		Македонски	